

Врз основа на член 37 став (1) точка 1) алинеја 1) од Законот за енергетика* („Службен весник на Република Македонија“ бр. 96/18 и „Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 96/19), член 109 став (13) од Законот за општа управна постапка („Службен весник на Република Македонија“ бр. 124/15) и член 15 од Правилата за постапување по приговори и разрешување на спорови („Службен весник на Република Северна Македонија“ бр. 106/20), Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија на седницата одржана на 8 март 2021 година донесе

РЕШЕНИЕ

за уважување на приговор

1. Приговорот на Назим Беќировски од Скопје УП2 09-45/21 од 16 февруари 2021 година против висина на фактура за испорачана електрична енергија бр. 1106441126 од 10 јануари 2021 година за испорачана електрична енергија во периодот од 8 декември 2020-9 јануари 2021 година на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје ДЕЛУМНО СЕ УВАЖУВА.
2. СЕ ЗАДОЛЖУВА ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје да овозможи исплата на предметната фактура на повеќе рати.
3. Ова Решение влегува во сила со денот на донесувањето, а се објавува на веб-страницата на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија.

Образложение

Назим Беќировски од Скопје до Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги на Република Северна Македонија (во понатамошниот текст: Регулаторна комисија за енергетика) поднесе Приговор УП2 09-45/21 од 16 февруари 2021 година против Висина на фактура бр. 1106441126 од 10 јануари 2021 за испорачана електрична енергија во периодот од 8 декември 2020 до 9 јануари 2021 на ЕВН ХОМЕ ДОО Скопје (ЕВН ХОМЕ).

Според ЕВН ХОМЕ, мерното место не било отчитано во ноември и декември и фактурите се изготвени врз основа на проценета/аконтативна состојба. На 9 јануари 2021 броилото е отчитано и врз основа на отчитаните состојби соодветно е изготвена фактурата. Оттука, нема основ за корекција на фактурата.

На седницата на Комисијата за постапување по приговори одржана на 24 февруари 2021 година се разгледуваше следната документација:

1. Приговор УП2 09-45/21 од 16 февруари 2021 година со прилог фактура бр. 1106441126 од 10 јануари 2021 година;
2. Одговор на Приговор од 19 февруари 2021 година.

Имајќи го предвид горенаведеното, се одлучи како во диспозитивот на ова Решение.

ПРАВНА ПОУКА: Против ова Решение може да се поведе управен спор пред Управен суд на Република Северна Македонија во рок од 30 дена од денот на приемот на истото.

УП2 бр.09 – 45/21
8 март 2021 година
Скопје

ПРЕТСЕДАТЕЛ
на Регулаторната комисија за енергетика и водни услуги
на Република Северна Македонија
Марко Бислимоски